



3 Семејно обединување (со швајцарски државјанин или странец со дозвола за привремен или траен престој)

Намена: За лицата кои се во брак со швајцарски државјанин или странец кој живее во Швајцарија со дозвола за привремен или траен престој како и за малолетни деца кои сакаат да поднесат барање за семејно обединување со родителот (швајцарски државјанин или странски државјани кои живеат во Швајцарија со дозвола за привремен или траен престој)

Ве молиме да бидете тука на време. Ако закасните, треба да побарате нов термин.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

<input type="checkbox"/> 3 барања за виза целосно пополнети и потпишани 4 слики за пасош;	<input type="checkbox"/> Оригиналниот извод од матичната книга на венчани издадена од страна на државата во која бракот е склучен.
<input type="checkbox"/> Важечка патна исправа + 2 копии	<input type="checkbox"/> Оригинална потврда на живеалиште/престој.
<input type="checkbox"/> 2 копии од пасошот на сопругот во Швајцарија и 2 копии од дозволата за престој	<input type="checkbox"/> За лицата кои се вдовец/а: извод на матичната книга на умрените за поранешниот сопруг/а издадена од страна на државата каде е смртта регистрирана и оригиналниот извод од матичната книга на венчани, со збелешка дека бракот е прекинат.
<input type="checkbox"/> Оригинал извод од матичната книга на родените, издадена во родна држава.	<input type="checkbox"/> За лицата кои се разведени: заверена копија од разводот на брак (со забелешка за правосилност на разводот) и извод од книга на венчаните за претходниот брак со забелешка дека тој брак е прекинат.
<input type="checkbox"/> Образец "Дополнителни прашања во врска со семејното обединување" потпишан од страна на партнерот, кој живее во Швајцарија;	<input type="checkbox"/> Во случај на промена на името: Заверена копија на судска одлука од промена на името.
<input type="checkbox"/> Потврда од страна на Министерството за внатрешни работи на Р. Македонија дека лицето не е под истрага и од Суд дека не е осудуван: Оригинал.	<input type="checkbox"/> Во случај на деца заедно: Оригинал извод / матична книга на родените, издадена од земјата на раѓање, во која се прикажани двајцата родители.
<input type="checkbox"/> Ако детето е вонбрачно: признавање на татковство (одлука од судотот) и извод од матична книга на родените (издадена во родната држава) каде што се спомнуваа двајцата родители: оригинал.	

За малолетни деца, треба да се поднесат и следните документи (во случај на потреба):

- Ако еден од родителите не живее во Швајцарија, тој/таа мора да биде присутен/на за време на поднесувањето на апликацијата на детето и да даде писмена согласност за детето да живее во Швајцарија. Родителот треба да носи важечка патна исправа (пасош или лична карта).
- Оригинална потврда за било каква промена во матична книга + 1 копии
 - раѓански статус "во брак" често се опишува како потврда: "... стапи во брак со... во ..." и "Нема други забелешки,,"
 - раѓански статус „немажена/неженет,, често се опишува во потврда: "Нема податоци"

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Исто така, мора да се достави копија на секој документ (освен ако не е поинаку наведено).
- Сите документи и решенија што се напишани на локален јазик, мора да бидат преведени на официјален национален јазик на Швајцарија.
- Информациите и формите се достапни на шалтер на оваа амбасада (бесплатно).
- Не прифаќа апликации без претходно закажан термин.
- Не прифаќа непотполни апликации (нецелосна документација)
- Не дава информации преку телефон или е-маил во врска со процесот за визи.
- Партнерот со живеалиште во Швајцарија треба да се обрати кај локалната матична служба за тоа како да постапи во врска со „Барање за издавање на потврда за брак“.
- Присуство на партнерот со живеалиште во Швајцарија при поднесување на апликацијата не е задолжително.



Како да се закаже термин:

- **Закажете термин:** За да закажете термин треба да се јавите во Конзуларни Регионален Центар за западен Балкан на оваа е-маил адреса: pristina.visa@eda.admin.ch
- **Донесување на одлуки:** Одлуката за виза се издава од страна на надлежните органи во Швајцарија. Вашиот партнер во Швајцарија ќе биде информиран писмено. Ве молиме да дојдете во Амбасада со копија од решението кое го добил вашиот партнер во Швајцарија и понесето го вашиот пасош. Контрола на пасошот се врши од Понеделник до Четврток меѓу 08:00 – 9:45. Повеќе информации ќе добиете на шалтер.

Apostille

Сите поднесени документи не треба да бидат постари од 6 месеци и треба да се потврдени со печат "Apostille", од страна на судот од прв степен (ако сертификатот не е меѓународен). Сите документи треба да бидат преведени на еден од службените јазици на Швајцарија.

Плаќање

€ 60,- за возрасни

€ 35,- за деца 6 -12 години

бесплатно - за деца под 6 години

- За секоја исплата што ќе ја извршите, се добива **потпишана сметка**.
- Плаќање мора да се изврши во готово во евра (банкноти од 100 евра не се прифаќаат) .
- Плаќањето се врши само во внатрешноста на зградата на амбасадата (објектот кој е во внатрешност на црната ограда)
- Тарифите за Конзуларни услуги се пресметани врз основа на правилник РС 191,11
- Тарифата во врска со виза апликации се пресметува врз основа на правилникот РС 142 209
- Во зависност од случајот може да се пресметаат дополнителни административни такси.
- Во случај на негативен одговор, уплатените средства не се враќаат

Внимание на агенции

Ниту еден од лицата кои даваат услуги надвор од црните огради не припаѓа на персоналот на Швајцарската Амбасада. Швајцарската Амбасада не соработува со ниту една агенција. **Персоналот на Швајцарската амбасада нема контакт со надворешни агенции.**

Имајте предвид дека Амбасадата на Швајцарија Има право:

- да бара дополнителни документи.
- да праќа апликации до властите во Швајцарија за да добие одлука или одобрение.
- да ги повика апликантите на интервју.
- да го промени овој правилник без претходна најава